

ENTERPRISE GROWTH PROGRAMME – EGP

EGP (Enterprise Growth Programme) е програма за раст на претпријатијата имплементирана од страна на тимот за поддршка на мали бизниси (Small Business Support - SBS) при Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), а во моментот финансирана од страна на Европската Унија.

Целта на **EGP** е да им помогне на малите и средни претпријатија да работат успешно и да развијат нови бизнис вештини на менаџерско ниво со цел да бидат конкурентни во услови на пазарна економија.

EGP овозможува воведување на менаџмент експертиза по индустрии преку услуги на советници - искусни извршни директори од економски развиени земји. Овие советници ги пренесуваат менаџерските и технички вештини во претпријатијата, споделувајќи го нивното искуство со генералните и извршните менаџери.

Програмата нуди помош во подготовка на нов начин на водење на бизнис, развој на продажни и маркетинг стратегии, истражување на извозни можности, привлекување на инвеститори, финансиско и стратешко планирање, организационо реструктурирање, надградување на производствените способности и усогласување со индустриското законодавство и меѓународните практики во заштитата на животната средина.

Фирмите треба да ги исполнуваат следните критериуми за да можат да користат поддршка од **EGP**:

- приватни компании со 250- 1000 вработени,
- доминантна локална сопственост и не повеќе од 49% странска сопственост,
- да имаат прифатлива структура на долгови,
- да не припаѓаат на банкарски, воен, тутунски сектор или игри на среќа,
- треба да бидат со значителна важност за локалната економија и да имаат потенцијал да генерираат извоз или соодветен увоз,
- предност им се дава на компаниите со обрт помал од 50 милиони евра,
- претпријатијата треба да можат да платат минимум 10% од вкупниот трошок на проектот (во зависност од големината на приходите).

Контакт и дополнителни информации:

Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)

EGP (Enterprise Growth Programme) програма за раст на претпријатијата

СОРАВИА Центар Скопје, 7ми кат, ул. Филип Македонски бр. 3, 1000 Скопје

Веб страна: www.ebrd.com/sbs/macedonia

Тел: 02/ 3296-869

Е-адреса: anteskam@ebrd.com ; ingilizs@ebrd.com,